

Системски поставки на iPad

Контролирајте го вашиот нов iPad, вклучувајќи го времето и датумот, и звуците што вашиот таблет ги испушта.

Вашиот iPad ви овозможува да измените голем број од различните поставки за да работи онака како што сакате. Во овој дел ќе покажеме како да го поставите јазикот што го сакате, датумот и времето и дури и звуците што вашиот таблет ги испушта.


Што ќе ви треба

Пред да почнете, проверете дали вашиот таблет е целосно полн и дали го покажува Почетниот екран. Исто така, софтверот на вашиот оперативен систем треба да биде целосно ажуриран на најновата верзија.

Првите чекори

Поголемиот број од системските поставки на вашиот iPad се контролираат од апликацијата **Поставки**. За да ја отворите:

1. најдете ја иконата на апликацијата **Поставки** на Почетниот екран и допрете ја.
2. на левиот дел на екранот ќе се појави список со опции. Побарајте **Општо** и допрете го. На десниот дел на екранот ќе се појави список со **Општи** опции.



Допрете ја иконата на апликацијата **Поставки** за да ја отворите.

Како да го поставите јазикот што го претпочитате

Кога купувате таблет во Австралија, тој ќе биде поставен на стандардниот јазик наречен **англиски (Австралија)**. Но, ако вашиот таблет бил претходно користен, или ако сакате да користите друг јазик, можете да го измените.

1. На екранот со **Општи** поставки, прелистајте надолу за да ја најдете поставката за **Јазик и регион** и допрете ја.
2. На екранот **Јазик и регион**, веднаш до **Јазик на iPad** што се наоѓа во горниот дел, треба да стои **англиски (Австралија)**, но ќе ви покажеме како да го смените од **англиски (САД)**. Така, ќе обезбедите дека iPad ги пишува зборовите, како на пример „colour“ на австралиски начин!

Системски поставки на iPad

3. Допрете на **Јазик на iPad** и ќе се појави список со јазици. Допрете на **англиски (Австралија)** во списокот.
4. Сега, допрете на **Готово** во горниот десен дел на полето што ќе се појави и вашиот iPad ќе ви побара да потврдите. Допрете на **Измени во англиски (Австралија)** и потоа допрете на **Продолжи** за да го поставите новиот јазик. Ова може да потрае неколку секунди.
5. iPad ќе се врати во екранот **Јазик и регион**. Во близина на врвот на екранот, сега ќе го видите вашиот нов претпочитан јазик веднаш до **Јазик на iPad**.
6. Исто така, можете да го измените и **Регионот**, типот на **Календар** и мерната единица за **Температура** со допирање на секоја опција.



Вашиот iPad ќе ви побара да потврдите дека сакате да го смените јазикот

Како да го поставите датумот и времето

За да почнете со поставување на датумот и времето на вашиот iPad, прво допрете на **Општо** во горната десна страна на екранот. iPad ќе се врати во менито **Општо**.

1. На екранот **Општо** допрете на **Датум и време**.
2. iPad ќе го покаже екранот за **Датум и време** и ќе ја видите опцијата наречена **Постави автоматски**. Ако копчето веднаш до неа е зелено, вашиот iPad се прилагодува автоматски на летно сметање на времето и ги менува временските зони кога патувате.


„Вашиот iPad се прилагодува автоматски на летно сметање на времето и ги менува временските зони кога патувате.“

3. За да го поставите времето и датумот како што сакате, треба да ја исклучите поставката **Постави автоматски**. За да го направите тоа, допрете го зеленото копче за да стане бело. Сега, оваа поставка е исклучена.
4. Потоа, допрете на синиот текст под **Временска зона**. Ќе се појави лизгачко тркалце што ги покажува датумот и времето.
5. Со помош на лизгачкото тркалце, прелистајте ги опциите за да го поставите тековниот датум и време.

Системски поставки на iPad

6. За да ја измените **временската зона**, допрете го сивото име на град над синиот текст за датум и време.
7. Употребете ја тастатурата за да го внесете името на градот. Кога ќе се појави името што го сакате во **Лентата за пребарување**, допрете го за да ја поставите временската зона, времето и датумот за таа локација.

Успешно го поставивте времето, датумот и временската зона на вашиот iPad. Кога сте подготвени да продолжите, допрете на **Општо** во левиот горен дел на екранот за да се вратите на страницата **Општи поставки**.




Кога копчето е зелено, вашиот iPad ги поставува времето и датумот автоматски

Како да ги измените поставките за звук на iPad

За да се подготвите да ги измените звуците на вашиот iPad, погледнете го менито **Поставки** во левиот дел од екранот. Најдете ја опцијата **Звуци**. Таа се наоѓа веднаш над **Општо**.

1. Во левиот дел на екранот допрете на **Звуци**. Во десниот дел на екранот ќе се појави список со опции за звукот.
2. За да измените колку силно свони вашиот iPad, побарајте ја лентата под **Свонче и предупредувања**.
3. Употребете го прстот за да го движите лизгачот налево и да ја намалите јачината на звукот, а надесно за да ја зголемите. Ова ја менува и јачината на звуците на предупредувањата.
4. Копчињата што се наоѓаат странично на вашиот iPad нормално менуваат колку гласно таблетот репродуцира музика и видеа. Но, ако претпочитате, можете да ги користите копчињата за да ја измените јачината на звукот на свончето и предупредувањата. Допрете го копчето што се наоѓа веднаш до **Измени со копчиња** за да стане зелено. Ова ја вклучува поставката. Најдобро е да го оставите исклучено **Измени со копчиња**, за да не ја намалите случајно јачината на звукот на свончето и да го пропуштите следниот повик на таблетот! Допрете го копчето за да стане бело, што значи дека поставката е исклучена.




Движете го лизгачот налево за да ја намалите јачината на звукот, а надесно за да ја зголемите

Системски поставки на iPad

Како да ја смените мелодијата на свонење

Мелодијата на свонење е кратка песна што вашиот iPad ја емитува користејќи го свончето, кога некој ве повикува на FaceTime. Можете да ја измените мелодијата во некоја што ви се допаѓа, или во некоја што ја забележувате полесно.

1. Во менито **Звуци**, најдете ја и допрете на **Мелодија на свонење** што се наоѓа во десниот дел на екранот.
2. Ќе видите список со мелодии на свонење. Допрете на една за да ја емитувате. Откако ќе ја слушнете мелодијата што ви се допаѓа најмногу, допрете на **Звуци** во горниот лев дел за да ја поставите. Вашиот iPad ќе се врати во менито **Звуци**.
3. Исто така, можете да го измените звукот што вашиот iPad го испушта кога примате е-пошта. Најдете ја **Нова е-пошта** во менито **Звуци** и допрете ја.
4. Исто како што направивте со мелодијата на свонење, преслушајте ги опциите во списокот со допирање на секоја поединечно. За да го поставите звукот што ви се допаѓа најмногу, допрете на **Звуци** во горниот лев дел на екранот.



Допрете на секоја мелодија во списокот за да слушнете примерок од звукот

„Најдете малку време да ги разгледате малку подетално поставките за Звуци и да ги прилагодите онака како што ви одговараат.“

Како да ги исклучите звуците на тастатурата

Менито **Звуци** ви овозможува да прилагодите голем број други звуци што вашиот iPad ги испушта. Некои од овие звуци можеби ќе ви бидат корисни, а други ќе ви сметаат.

Можеби, на пример, ќе сакате да ги исклучите **Звуците на тастатурата**, така што вашиот таблет нема да биде бучен секогаш кога притискате на некое копче на тастатурата.

Кај сите поставки, допирањето на копчето што се наоѓа веднаш до опцијата за звук ги вклучува или исклучува. Кога копчето е бело, поставката е исклучена.

Најдете малку време да ги разгледате малку подетално поставките за **Звуци** онака како што ви одговараат.